

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.192 од 05.11.2015 година

Член 1

Во Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2007, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15 и 129/15), во член 17-г во ставот (3) зборот „еднаш“ се заменува со зборот „двапати“.

Во ставот (5) по зборот „одлучува“ се додаваат зборовите: „најмалку 30% од“, а по зборот „отстранети“ се додаваат зборовите: „и заменети со нови“.

Член 2

Во членот 17-д пред зборот „Стручните“ се додава бројот „(1)“, а по зборовите: „Државниот инспекторат за труд“ се додаваат зборовите: „за што министерот надлежен за работите од областа на трудот определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на стручниот испит“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) На одговорното лице од став (1) на овој член за секој одржан стручен испит му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Министерството за труд и социјална политика донесува решение.“

Член 3

Во член 17 –ж ставот (1) се брише.

Ставот (2) станува став (1).

Член 4

Во член 17-з ставот (1) се брише.

Ставот (2) станува став (1).

Член 5

Во член 17-с ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на стручниот испит и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на стручниот испит, најмалку осум дена пред одржување на стручниот испит преку веб страната на Министерството за труд и социјална политика и Јавниот радиодифузен сервис.“

По ставот (5) се додаваат пет нови става (6), (7), (8), (9) и (10) кои гласат:

„(6) На претставниците од ставот (5) на овој член за секој одржан стручен испит им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Министерството за труд и социјална политика донесува решение.

(7) Овластеното правно лице кое технички го спроведува стручниот испит е должно да го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на стручниот испит за време на спроведување на стручниот испит.

(8) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на стручниот испит, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

(10) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Министерството за труд и социјална политика најдоцна во рок од 15 дена од завршување на стручниот испит.”

Член 6

Во членот 17-и став (7) по зборот „термин“ точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и му се изрекува забрана за полагање на стручен испит за безбедност при работа во траење од три години, за што Министерството за труд и социјална политика донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.”

Член 7

Во членот 17-т ставовите (4) и (5) се менуваат и гласат:

„Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува по секој одржан стручен испит и врши ревизија на спроведување на истиот, за што доставува извештај до министерот надлежен за работите од областа на трудот.

На членовите на комисијата од ставот (3) на овој член им следува паричен надоместок, кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија, за што Министерството за труд и социјална политика донесува решение”.

Член 8

Во член 54-а во ставот (1) по зборот „прекршочни“ се додаваат зборовите: „и мандатни” .

Во ставот (2) по зборот „прекршочниот“ се додаваат зборовите: „и мандатниот”.

Во ставот (4) по зборот „прекршочниот“ се додаваат зборовите :„и мандатниот”

Член 9

По членот 57 се додаваат два нови члена 57-а и 57 –б , кои гласат:

„Член 57-а

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице кое технички го спроведува испитот од членот 17-д од овој закон доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика согласно со членот 17-с став (3) од овој закон.

(2) Глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лицето од член 17- д став (1) кое ќе дозволи да полага кандидат кое не ги исполнува пропишаните услови од овој закон.

(3) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице кое технички го спроведува испитот од членот 17-д од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно со членот 17-и ставови (5) и (6) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува стручниот испит од членот 17-с од овој закон доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот.

(5) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на овластените претставници од членот 17-с став (5) од овој закон ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на член 17-и ставови (2), (3) и (4) од овој закон.

(6) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој постапува спротивно на членот 17-и ставовите (2), (3) и (4) од овој закон.

(7) Глоба во износ од 500 до 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластениот претставник од членот 17-с став (5) од овој закон, доколку постапи спротивно на членот 17-и став (9) од овој закон.

(8) Глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на комисијата од членот 17-т став (3) од овој закон доколку утврдат неправилности во спроведувањето на стручниот испит, а тоа не го констатираат во извештајот до министерот надлежен за работите од областа на трудот. "

Член 57 –6

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците."

Член 10

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија " број 129/15) членот 8 се брише.

Член 11

Се овластува Законодавно - правната Комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за безбедност и здравје при работа.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.